

<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> <p>Вид работа</p>				1	2	3	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table> <p>Период</p>					4	5	6	7	8	9	10	11	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr> </table> <p>Контролор</p>					12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3																																					
4	5	6	7	8	9	10	11																																
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																									
	<table border="1"> <tr><td>9</td><td>0</td><td>4</td><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>4</td></tr> </table> <p>Идентификационен број (ЕМБС)</p>	9	0	4	3	7	7	4	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>6</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>8</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>7</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table> <p>Резервни кодекси</p>	7	6	3	0	1	1	0	2	8	6	7	8	7	1	2															
9	0	4	3	7	7	4																																	
7	6	3	0	1	1	0	2	8	6	7	8	7	1	2																									

Назив на субјектот ОУ Дом на културата „Крсте Мисирков“ Свети Николс  
 Адреса, седиште и телефон Плоштад Ушински бр. 32, Свети Николс 032-442-733  
 Адреса за е-пошта dkkrstemisirkovsm@yahoo.com  
 Единствен даночен број 4025978101361

### СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01 до 31.12 2017 година

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) <sup>3)</sup>
	Класа <sup>1)</sup>	Назив <sup>2)</sup>	
1.	90.04	Дејности на објектите за кул. мащтаб	1029492
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) <sup>3)</sup>
	Класа <sup>1)</sup>	Назив <sup>2)</sup>	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

<sup>1)</sup> Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

<sup>2)</sup> Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

<sup>3)</sup> Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

9004

Дејности на објектите за културни машифестации

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Дејности на објектите за културни машифестации ДЕЈНОСТ -

9004

(Со назначувањето на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме СРОСИЧА ДАРЧЕВА

Потпис [Signature]

Во СВЕТИ НИКОЛЕ

На ден 28.02.2018



Име и презиме на законскиот застапник

Потпис [Signature]

\* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - Рекапитулар („Сл. Весник на РМ“, бр. 72/14)